

## ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА НОСТРИФИКАЦИЈА НА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

**1.ОРИГИНАЛ СВИДЕТЕЛСТВА ЗА СЕКОЈА ЗАВРШЕНА УЧЕБНА ГОДИНА, ОДНОСНО ОДДЕЛЕНИЕ:**

- по три фотокопии од секое свидетелство
- свидетелствата од последните две години преведени во три примероци од овластен судски преведувач од кои еден примерок заверен кај нотар.

**2.МОЛБА И ИЗЈАВА од родител/старател:**

(овие Образци се подигнуваат од архивата на Министерството за образование и наука).

**3. ДОКАЗ ЗА УПЛАТЕНИ СРЕДСТВА:**

- оригинал уплатница со уплатени 250,00 денари;
- **цел на дознаката:** уплата за административна такса;
- **назив на примачот:**Трезорска сметка на Р.Македонија;
- **банка на примачот:** НБРМ;
- **сметка:** 100000000063095;
- **износ:** 250,00 денари;
- **уплатна сметка:** 840 – ХХХ – 03161; (наместо ХХХ се впишува бројот на Вашата општина, а за странски државјани се впишува 182)
- **приходна шифра и програма:** 722313 – 00.

**4. ОРИГИНАЛ ИЗВОД ОД МАТИЧНАТА КНИГА НА РОДЕНИТЕ и три фотокопии:**

- доколку изводот не е издаден во Република Македонија три фотокопии од оригиналот и три превода од кои еден заверен кај нотар.

**5. ОРИГИНАЛ УВЕРЕНИЕ ЗА ДРЖАВЈАНСТВО и три фотокопии:**

- доколку државјанството не е издадено во Република Македонија три фотокопии од оригиналот и три превода од кои еден заверен кај нотар.

**6. ДОКАЗ ЗА УПЛАТЕНИ СРЕДСТВА:**

- оригинал уплатница со уплатени 2000,00 денари;
- **цел на дознаката:** уплата за нострификација за основно образование;
- **назив на примачот:** Министерство за образование и наука;
- **банка на примачот:** НБРМ;
- **сметка:** 100000000063095;
- **износ:** 2000,00 денари;
- **сметка на буџетски корисник:** 160010032978736;
- **приходна шифра и програма:** 72311910.

**Забелешка:** Откако одговорниот државен службеник од Министерството за образование и наука ќе утврди дека ги имате сите потребни документи за нострификација се уплатуваат средствата во вредност од 2000,00 денари.

Решение за нострификација донесува Комисијата за нострификација која по правило се состанува еднаш неделно.

**Рок за завршување на постапката за нострификација е 60 дена од денот на поднесување, доколку потребната документација е комплетна.**

Консултации на телефон: 02/121412.